



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пата
еделно. — Ракописите не се враќаат. —
Вгласи по тарифата. — Текуќа сметка
бр. 10-313-004 — Поштарина претсена во
готово.

Петок, 31 јануари 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. III

Цена на овој број е 6.— дин. — Претпла-
тата за прво полугодие изнесуе дин.
300.— а за цела 1947 година дин. 550.—
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони
Редакција 28-838, Администрација 22-619.

78.

На основа членот 11 Основниот закон за буџетот, а по предлог на Министерот на финансите, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ПРИВРЕМЕНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОТРЕБИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАР—МАРТ 1947 ГОДИНА

Член 1

До донесуењето на општодржавниот буџет ФНРЈ за 1947 година финансирањето на државните потреби на Федеративна Народна Република Југославија и потребите на народните републики во првото тромесечје на 1947 година — јануар, февруар и март — ќе се врши врз основа на усвоениот предлог на општодржавниот буџет за 1947 година

Привременото финансирање на државните потреби на Федеративна Народна Република Југославија се врши врз основа на предлогот на сојузниот буџет, а привременото финансирање на народните републики ќе се врши врз основа на предлогот на државниот буџет на народните републики.

Член 2

Расходите и приходите по сојузниот буџет и државните буџети на народните републики за периодот јануар—март 1947 година се одобруат и тоа:

Динари

а) по сојузниот буџет:

Расходи во износ од — — 13.963.906.700.—
Приходи во износ од — — 13.963.906.700.—

б) по државните буџети на народните републики:

Расходи во износ од — — 5.221.983.474.—
Приходи во износ од — — 5.052.983.474.—
Вишок на расходите — — 169.000.000.—

Од предната сума отпаѓа на:

Државни буџет на Народна Република Србија:

Расходи — — — — — 1.863.983.474.—
Приходи — — — — — 1.863.983.474.—

Државни буџет на Народна Република Хрватска:

Расходи — — — — — 1.382.000.000.—
Приходи — — — — — 1.382.000.000.—

Динари

Државни буџет на Народна Република Словенија:

Расходи — — — — — 670.000.000.—
Приходи — — — — — 670.000.000.—

Државни буџет на Народна Република Босна и Херцеговина :

Расходи — — — — — 730.000.000.—
Приходи — — — — — 730.000.000.—

Државни буџет на Народна Република Македонија:

Приходи — — — — — 306.000.000.—
Расходи — — — — — 306.000.000.—

Државни буџет на Народна Република Црна Гора:

Расходи — — — — — 270.000.000.—
Приходи — — — — — 101.000.000.—

Вишок на расходи — — 169.000.000.—

Член 3.

Заради уравниотекнуењето на државните буџети на народните републики, на народните републики им се одредуат следните износи на сојузните приходи, кои што ќе се наплатат на нивната територија:

а) од наплатениот данок на промет на производи:

На Народна Република Србија — — — — — 16%
На Народна Република Хрватска — — — — — 8%
На Народна Република Словенија — — — — — 5%
На Народна Република Босна и Херцеговина 90%
На Народна Република Македонија — — — — — 90%
На Народна Република Црна Гора — — — — — 90%

б) од наплатени такси:

На Народна Република Србија — — — — — 50%
На Народна Република Хрватска — — — — — 50%
На Народна Република Словенија — — — — — 50%
На Народна Република Босна и Херцеговина 90%
На Народна Република Македонија — — — — — 90%
На Народна Република Црна Гора — — — — — 90%

Член 4

Народните републики во корист на сојузниот буџет ќе одвојуат 5% од данокот на доходок наплатен на нивната територија.

Член 5

Вишокот на расходите над приходите на Народната Република Црна Гора за периодот јануар—март 1947 година во износ од динари 169.000.000.— ќе се подмири со дотација од сојузниот буџет.

Член 6

Врз основа на со оваа уредба одобрените вкупни износи на приходите и расходите на народните републики за периодот јануар, февруар и март, владите на народните републики ќе донесат своја уредба за привременото финансирање врз основа на предлогот на државниот буџет на народните републики.

Член 7

Доколку со оваа уредба не е инаку предвидено, за извршуењето на расходите и приходите во периодот јануар—март 1947 година ќе се применуат прописите по кои што се постапуеше при извршуењето на буџетот за 1946 година.

Член 8

Доколку во текот на периодот јануар—март 1947 година ќе бидат донесени прописи со кои што се укинуат или спојуат поедини надлежства или установи, Министерот на финансите во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ може кредитите предвидени со оваа уредба во целост или делумно да ги пренесе на оние органи на државната управа на кои што тие ќе бидат припоени односно на кои што ќе бидат пренесени нивните функции.

Член 9

Во цел на извршуењето задачите поставени со стопанскиот план, надлежните наредбодавачи со претходно обавестуење на надлежната планска комисија и Министерот на финансите можат да вршат пренесуење (вирманисање) на кредитите наменети на финансирање на државното стопанство и за инвестиции во рамките на главата I на тромесечниот план на расходите за јануар—март 1947 година.

Член 10

Установите кои што ќе бидат прогласени за стопански установи, ќе располагаат самостојно со своите приходи спрема одредбите на чл. 30 Основниот закон за буџетот и прописите кои што ќе бидат донесени за извршуење на буџетот.

Член 11

Утврдените 5% на резервата на лични расходи, наредбодавачите можат да ги трошат само по одобрење на надлежниот орган за систематизација.

Уштедите на личните расходи по сојузниот буџет, постигнати со извршената систематизација, одат во корист на Резервниот фонд на Владата ФНРЈ.

Уштедите на личните расходи постигнати по извршената систематизација старешините надлежни за поставуење на државните службеници можат да ги трошат за цели на унапредуењето на службата и поарнуењето на условите на работењето.

Член 12

Исплатите извршени за сметка на буџетот на 1947 година во време од 1 јануари до донесуењето на оваа уредба ќе се отпишуат на терет на соодветните кредити предвидени за период јануар—март 1947 година.

Член 13

Оваа уредба има обвезна сила од 1 јануари 1947 година.

22 јануари 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Заст. Министер на финансите
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

79.

На основа чл. 19 Уредбата за организација на Комитетот за радиодифузна служба и организација на радиодифузија Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ, во согласност со Министерот на поштите, пропишуе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОБВЕЗНО ПРИЈАВУЕЊЕ РАДИО АПАРАТИ И НАЧИН НА НАПЛАТУЕЊЕ РАДИО ПРЕТПЛАТА

Член 1

Секој кој што држи исправен радио апарат е должен да го пријави по прописите на овој правилник.

Под радио апарат се разбира секој апарат и уредба кој што служи за прием програмата на радиодифузните станици.

Член 2

Сите пошти во земјата се овластени да во име радиостаници примаат пријави и одјави на радио апарати и да наплатуат радио претплата.

Член 3

Кој што има или ќе набави радио апарат е должен во рок од 8 дена да го пријави на најблиската пошта.

Пријавите се вршат на штампан образец што го пропишуе Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ во согласност со Министерството на поштите. Оваа пријава подносителот ја набавуе кај поштата. Подносителот е должен пријавата да ја потпише и таксира со такса пропишана за претставки.

Член 4

Поштата врз основа на пријавата ќе ја наплати пропишаната претплата. Подносителот на пријавата со тоа постануе радио претплатник.

Член 5

Инсталациите на радио апаратите и антените мораат да бидат поставени по пропишаните технички услови.

Член 6

Своето право на држење приемен радио апарат претплатникот не може да го пренесе на друго лице.

Член 7

Радио претплатникот е должен на штампаниот образец што ќе го набави кај поштата, да ја одјави претплатата, и тоа:

1) кога радио апаратот ќе го продаде или ќе го предаде на друг на употреба,

2) кога се сели во иностранство.

Радио претплатникот може да ја одјави претплатата ако му е радио апаратот неупотреблив од оправдани разлози. Претплатникот е должен во одјавата да ги наведе тие разлози.

Член 8

Кој што држи употреблив радио апарат а не ја платил должната претплата ќе се казни парично до височината на трогодишна радио претплата.

Паричните казни одат во корист на радио станиците на чие подрачје се навогја радио апарат.

За постапката и изречење на казната е надлежен околниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор, на чие подрачје се навогја пребивалиштето на претплатникот.

Постапката се покренуе на пријава од радио станицата.

Член 9

Сите пријави за повредата на прописите од овој правилник се поднесуваат на управата на радио станицата на дотичната народна република.

Член 10

Дозволите за звучни станици, постојани или движни, ги издава радио станицата на дотичната народна република.

Дозволите за движни звучни станици со право на употреба на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, ги издава Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ.

Член 11

За странски државјани кои што пребиваат на територијата на Федеративна Народна Република Југославија важат прописите од овој правилник. Се исклучуваат само оние лица кои што поседуваат дипломатски имунитет.

Член 12

Секој радио претплатник може, ако привремено пребива во од местото на постојаното живеење, со себе да го понесе својот радио апарат. Во тој случај е должен да ја понесе со себе и признаницата како доказ оти претплатата за соодветното тромесечје ја уплатил.

Член 13

При одредуењето височината на радио претплатата ќе се води сметка за врстите и квалитетот на приемниот апарат.

Член 14

Радио претплатата се плаќа унапред за секое календарско тромесечје, а најдоцна до 15-иот ден на вториот месец во тромесечјето.

Ако претплатникот до тој срок не ја уплати претплатата ќе ги сноси сите трошкови околу наплатата.

При пријавуењето се наплатува радио претплата од почетокот на оној месец во кој што пријавуењето е извршено.

Член 15

Ако радио претплатникот ја менува адресата во местото на своето живеење е должен тоа да пријави на поштата. Ако се сели од подрачјето на една на подрачјето на друга пошта, е должен таа промена да ја пријави на поштата на своето дотогашно и новото место на постојано живеење.

Член 16

Поблиски одредби за вршење наплатата на радио претплатата и начин на ракуење со наплатената претплата ќе пропише со напатствие Министерството на поштите.

Член 17

Овој правилник влегува во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Со влегуењето во сила на овој правилник престануваат да важат сите прописи кои што се во противност со неговите одредби.

24 јануари 1947 година

Белград

Претседател на Комитетот
за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ,

Јован Мариновиќ, с. р.

Секретар на Комитетот
за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ,
Вељко Коракј, с. р.

80.

На основа чл. 1 став 5 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење, и за добивката и за распределба на добивката на овие претпријатија, по предлог на Министрот на градежите ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ СОСТОИ ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ

1. — Spreма чл. 1 Уредбата за цените на градежните услуги, кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и за распределбата на добивката на овие претпријатија, цената за градежните услуги се состои од:

- а) трошкови на материјалот;
 - б) плати на изработуачката со додаци на тие плати;
 - в) општи трошкови на градилиштето;
 - г) калкулативни отписи (амортизација);
 - д) трошкови на управата и продавачката;
- Одавде Милићевиќ —
- г) предвидена добивка на претпријатието; и
 - е) данок на промет на производите (данок на услуги).

2. — Под градежна услуга се подразбира скуп на градежни работи кои што чинат една единица, која што како таква може да служи на некоја цел.

Градежната услуга може да се состои од повеќе видови на работи, на пр. земјени работи, бетонски работи, ѕидарски работи, дрводелски работи, припремни работи и др.

Сите овие видови на работи обвнати се и опишани во предметката која што е изработена врз основа на планови на односниот објект и во кој што е секој вид на работите расчленет на една или повеќе позиции на предметката (поединечни работи). Секоја позиција на предметката (поединечна работа) е исфажана во предметката со опис уште и со количина и мера.

Структурата на цената за поединечни работења (позиција на предметката) може да се состои само од елементи поброени во точ 1 на ова напатствие.

3. — Во елемент на цените „утрошок на материјалот“ може да се внесат само стварно употребените количини, уклучиво отпацн, растур и сл., и тоа само во износи кои што одговараат на нормалниот квалитет на работењето.

Трошковите на материјалот се состоат од:

а) трошкови за сиот уграден материјал добивен и подготвен на градилиштето или доставен франко на градилиштето на одредено место, со сите трошкови на подготвуењето, набавуењето и транспортот до градилиштето, како и со развозењето по градилиштето кога ова не е извршено исклучително со работна сила;

б) трошкови на помошниот утрошен материјал кој што е неопходно потребен за уградуење материјалот под точ а), доколку истиот може да се пресмета по единица на мери;

в) вкупни трошкови на пгонот и одржуењето, — освен работната сила и калкулативните отписи (амортизацији), — градежни строеви, справи и постројки, чието работење може директно да се пресмета по единица на секој вид на предвидени градежни работи.

4. — Платите на изработуачка со додаци на тие плати за изработуачка, преработуачка и уградуење на материјал од точ. 2 се состоат од:

- а) плати на квалификувана работна сила;
- б) плати на неквалификувана работна сила;
- в) додаци на бруто плати под а) и б) чиите постоци се пропишуваат со одделно решење. Овие по-

стоци вajat за пресметуење на работната сила и во сите други елементи на структурата на цената;

г) поправниот коефициент за отстапуење од нормата на работниот учинок. Поправните коефициенти, — во границите пропишани од страна на Сојузната планска комисија, — ќе ги одредуе надлежната планска комисија по предлог на надлежниот Министер на градежите, а преку пропишаните граници Претседателот на Сојузната планска комисија по предлог на надлежната планска комисија или Министерот на градежите ФНРЈ.

5. — Додатокот за плански предвидено прекувременно работење на квалификуваната и неквалификуваната работна сила треба да се предвиди со одделна позиција на предметката. Исто така, плански предвидените дневници и теренскиот додаток на квалификуваната и неквалификуваната работна сила треба да се предвидат со одделна позиција.

Овие додаци не влегуат во основ за пресметуење на достоините на општите трошкови на градилиштето, калкулативните отписи и трошковите на управата и продавачката.

Покрај тоа трошковите на изградбата на објекти за становање и за мензи на работниците и службениците, како и објекти за сместуење стока, трошкови на подготвуење и оспособуење градилишта за нормално работење, како и трошкови на чистење градилишта по извршеното работење треба да се предвидуат со одделни позиции на предметката. Трошковите на одржуење и приходите од објекти за жилишта и мензи за работната сила и персонал, како и трошковите на инвентарот на жилиштата и мензите се сметаат за вонредни и неработни.

6. — Општите трошкови на градилиштата се заеднички трошкови на сите работи или групи на работи кон што се неопходимы за извршуење на односната градежна услуга. Општите трошкови на градилиштата се делат на општи трошкови на градбата и на трошкови на управата на градилиштето.

Општите трошкови на градилиштето се засметуат во структурата на цената во постоци на вкупната сума на трошковите на материјалот и платите, со додаци на тие плати по точ. 3 и 4 на ова напатствие, и тоа со одделен постоток за општите трошкови на градбата и одделни за трошковите на управата на градилиштето.

7. — Општите трошкови на градбата се состоат од:

а) трошкови на употребен помошен материјал, кој што не е обванат со точ. 3 под б) на ова напатствие;

б) плати на раководачите на градилиштето, техничкиот и помошниот технички персонал со додаци на тие плати, како и дневници и теренски додаци на овој персонал;

в) вкупни трошкови на строевите уключиво со припадајукјата работна сила освен оние трошкови на строевите, справите и постројките кои што се обванати со точ. 3 под в) на ова напатствие;

г) трошкови на трошењето на платите, инвентарот и инструментите со довозуење и одвозуење;

д) вкупни трошкови на работилниците на градилиштето за поправање и одржуење на целокупниот инвентар (со платите на работилничкиот персонал и додаци на тие плати, без калкулативни отписи на строевите на работилниците, вклучуејќи ги трошковите на довозуењето, одвозуењето, монтажата и демонтажата);

е) трошкови на привремени инсталации (електрика, вода, канализација, плин, и сл.);

ж) трошкови на магацински објекти на градилиштата, со довозуење, одвозуење, монтажа и демонтажата;

з) трошкови на техничкото осигуруење на објекти, градилишта и сообраќајот.

Општите трошкови на градбата влегуат во основот за пресметуење на предвидената добивка.

8. — Трошкови на управата на градилиштето се состоат од:

а) плати на административниот, магацинскиот и дежурниот персонал, чувари, домаќини и други, со додаци на тие плати како и дневници и теренски додаци на овој персонал;

б) патни и селидбени трошкови на целокупната работна сила и персоналот на градилиштето;

в) материјални трошкови на администрацијата;

г) трошкови на наемот на земјиштето, зградите и останатото, како и трошкови на накатамата;

д) трошкови на превозот и превозните средства на административниот и техничкиот персонал;

е) трошкови на испитуење материјалот и конструкцијата, вештачење, технички и лабораториски истражуења и испитуења како и технички документи (преку фото-снимања и друго);

ж) трошкови на здравствената заштита и трошкови за културни и социални цели;

з) административни трошкови во врска со услугите кои што занаетските претпријатија самостојно ги изведуваат.

9. — До донесуењето на нови прописи секоје претпријатие ќе ги отпишуе калкулативните отписи (амортизации) спрема стварната вредност и стварно упослениот број на строеви и постројки на односната работа.

Калкулативните отписи (амортизации) за строеви и постројки чиие трошкови на погонот се укалукулисани во елементот на материјалот (точ. 3 под в) се засметуат поединачно во односната позиција.

Калкулативните отписи за другите строеви и постројки како и строевите на работилниците чиие трошкови на работењето ги теретат сите работи или групи на работи, се пресметуат во постоци на сите позиции на предметката односно засметката.

Нормите и постоците на амортизацијата ќе ги одреди по предлог на Министерот на градежите ФНРЈ Претседателот на Сојузната планска комисија.

10. — Трошковите на управата и продавачката се состоат од:

а) плати на упослениот персонал во управата на претпријатието со додаци на тие плати;

б) патни и селидбени трошкови на персоналот на управата на претпријатието;

в) материјални трошкови на управата на претпријатието;

г) калкулативни камати, доколку претпријатието не добие со финансискиот план одобрени потребни обртни средства безкаматно на располагање, што ќе се признае одделно;

д) трошкови на централни магацини;

е) трошкови на превоз и превозните средства на персоналот на управата на претпријатието.

ж) трошкови на арбитража, парничење и вештачење;

з) допринос на административно-оперативниот раководач;

и) трошкови за кадрови;

к) трошкови на членарини за стручни удружења, библиотеки, реклами и сл.

л) трошкови на осигуруењето;

м) данок и такси освен данок на промет на производите (услугите).

11. — Аналогно на чл 1 став 4 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и за расценоделбата на добивката на овие претпријатија, ќе се применуваат постоците кои што ќе бидат нормирани со одделно решење во случаи ако видот на работењето не дозволуе примена на работна норма (специјални реконструкции, адаптации и др.). Во тие случаи ќе се постапи аналогно на Решењето Каб. бр. 5 од 20 јануари 1947 година на Министерот на градежите ФНРЈ.

12. — Ова напатствне влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година

К. бр. 16

24 јануари 1947 година
Белград

Претседател на Сојузната планска комисија,
А. Хебранг, с. р.

81.

На основа членот 1 став 4 Уредбата за цените на градежните услуги што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и расподелба на добивката на овие претпријатија, како и членот 4 став 2 Уредбата за Фондот на раководството и Централниот фонд на претпријатијата, на државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење, во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, донесуем

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРЕСМЕТАЊЕ НЕПРЕДВИДЕНАТА ДОБИВКА КАЈ РАБОТИТЕ ЗА КОИ ШТО НЕ Е БИЛО ВОЗМОЖНО ДА СЕ УТВРДАТ НОРМИТЕ НА ТРОШКОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ

1. — На работите кај кои што ненормираните трошкови изнесуат до 50% од вкупната цена на коштането од однесената градежна работа, непредвидената добивка за ненормираниот дел на трошковите се одредуе со ист постоток, кој што е остварен за нормираниот дел на работата.

Височината на трошковите за делот на работите кои што не се унапред нормирани, мора да ја оцени и установи комисијата одредена за прием работите.

2. — На работите кај кои што нормираните трошкови изнесуат преку 50% од вкупната цена на коштането на работите, на претпријатието може да му се признае на таа работа оној среден постоток на непредвидената добивка, кој што тоа го остварило на сите други работи за поминатите четири тромесечја.

Височината на трошковите за овие работи мора да ја оцени и установи комисијата одредена за прием на работите.

3. — Претпријатието мора за сите работи изведени по системот на ненормираните трошкови да состави конечна пресметка на трошковите на коштането врз основа на анализата на цените изработени спрема прописите на Уредбата на цените за градежни услуги и односните напатствија.

Комисијата одредена за прием на работите може да предложи на претпријатието да му се признаат за сите работи, кои што тоа ги изведуе по системот на ненормираните трошкови, повисоки постоти на општите трошкови на градилиштата, трошкови на управата и продавачката, ако за тоа постоат оправдани разлози

4. — Одлуката за признавање повисоки постоти на трошковите во смисла ставот 2 на предната точка ја донесуе органот надлежен за одредуење цените односно градежните услуги.

5. — Ова решење влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

К.бр. 5

20 јануари 1947 година
Белград

Министер на градежите,
Влада Зечевич, с. р.

82.

На основа чл. 1 став 5 Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и расподелбата на добивката на овие претпријатија Претседателот на Сојузната планска комисија, по предлог на Министерот на градежите ФНРЈ, донесуе

РЕШЕЊЕ

ЗА ПОСТОЦИТЕ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ НА ГРАДИЛИШТАТА И ТРОШКОВИТЕ НА УПРАВАТА И ПРОДАВАЧКАТА КАКО И ЗА ПОСТОЦИТЕ НА ДОДАЦИТЕ НА БРУТО ПЛАТА НА РАБОТНАТА СИЛА ВО ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ

1) Постоците на општите трошкови на градилиштата (општите трошкови за градење и трошкови на управата на градилиштето) и постоците на управата и продавачката се засметуат по следната табела:

За претпријатија, кои што имаат собир на трошковите на материјалот и платата на изработувањата со додаци на тие плати за работната година:	преку 50,000,000 динари				до 50,000,000 динари				
	Тг	Туг	Ту	Тг	Туг	Ту	Тг	Туг	Ту
	8%	9%	10%	9%	4,5%	5,5%	7%	4%	5%
Високоградба	5%	5%	5%	5,5%	5,5%	5,5%	7%	4%	5%
Индустриска градба	5%	5%	5%	5,5%	5,5%	5,5%	8%	5%	5%
Нискоградби (сообраќајници)	5%	5%	5%	5,5%	5,5%	5,5%	11%	6%	5%
Хидроградба и мостови	5%	5%	5%	5,5%	5,5%	5,5%	9,5%	5,5%	5%

Постоците на општите трошкови на градилиштата и трошковите на управата и продавачката се однесуат на собирот на трошковите на материјалот и платите на изработувањата со додаци на тие плати за договорена работа.

Тг = постоток (%) на општите трошкови на градбата

Туг = постоток (%) на трошковите на управата на градилиштето

Ту = постоток (%) на трошковите на управата и продавачката

2) Постоците на додаците на бруто плата на квалификувана и неквалификувана работна сила (точ. 4 под в Напатствието на Претседателот на Сојузната планска комисија за елементите од кои што се состои цената на градежните услуги на државните градежни претпријатија од општодржавно значење) се засметуат:

- а) додаток од 1 динар на кинеење алишта;
- б) додаток за платени празници во износ 2,4%;

в) додаток за платен годишен одмор во износ од 4%;

г) додаток за платени болуења во износ од 3%;

д) додаток за социално осигуруење спрема важејќите прописи (и тоа дел кој што паѓа на терет на претпријатието).

3) Ова решење влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

К. бр. 17

24 јануари 1947 година

Белград

Претседател на Сојузната планска комисија,

А. Хебранг, с. р.

83.

На основа членот 7 Уредбата за Фондот на раководството на претпријатието (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење и чл. 1 Решењето за општиот постоток на планската добивка, постотоците на надпланската добивка и постотокот на добивката за 1946 година кои што претпријатијата ќе ги уплатуат во Фондот на раководството, донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА СРЕДНИОТ ПОСТОТОК НА ПЛАНСКАТА ДОБИВКА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. — Среден постоток на планската добивка, кој што претпријатијата ќе уплатуат во Фондот на раководството за поедини стопански гранки на рударството изнесуе:

а) за рудници на јаглење — — — — —	2,80%
б) за црна металургија — — — — —	1,74%
в) за рудници и металургија на обоени метали — — — — —	3,53%
г) за рудници на неметали и претпријатија кои што истите ги преработуат — — — — —	3,55%
д) за претпријатија кои што добиваат и преработуат нафта и земјен плин — — — — —	3,39%

2. — Среден постоток на планската добивка, кој што претпријатијата ќе уплатуат во Фондот на раководството за поедини гранки на индустријата изнесуе:

а) за индустрија на железничко-сообраќајните машини и алати — — — — —	3,36%
б) за индустрија на полделските справи, машини и алати — — — — —	6,92%
в) за индустрија на автомобили и прецизна механика — — — — —	2,44%
г) за останатата неспомената метална индустрија — — — — —	1,10%
д) за индустрија на шеќер, шнирети и квасец — — — — —	1,57%
е) за индустрија на уља од растенија — — — — —	0,86%
ж) за индустрија и промет на вино, ракија и жестоки пијачки — — — — —	0,97%
з) за индустрија на тутун — — — — —	1,99%
и) за останатата неспомената прехранбена индустрија — — — — —	1,30%
к) за електрохемиска индустрија — — — — —	1,99%
л) за големохемиска индустрија — — — — —	0,91%
м) за индустрија на стакло — — — — —	5,31%
н) за индустрија на целулоза, дрвењача и папир — — — — —	2,19%
о) за индустрија на медицински производи и лекови — — — — —	1,00%
п) за останатата неспомената хемиска индустрија — — — — —	2,55%

к) за текстилна индустрија — — — — —	4,06%
и) за индустрија на свила — — — — —	2,86%
о) за гумена индустрија — — — — —	1,14%
п) за индустрија на кожа и обувки — — — — —	1,55%
р) за електроиндустрија — — — — —	1,44%
с) за индустрија на хемиска преработка на дрво — — — — —	6,59%
т) за дрвна индустрија — — — — —	4,97%
кј) за индустрија на цемент — — — — —	0,86%
у) за графичка индустрија — — — — —	4,51%
ф) за останатата градежна индустрија — — — — —	4,67%

3. — Среден постоток на планската добивка за електростопанство ќе се пресмета дополнително, кога Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ ќе пропише начин на кој ќе се пресмета средната стопа на планската добивка, во смисла членот 8 Уредбата за одредуење добивката на рударските и индустриските претпријатија и членот 3 Решењето за средните стопи на добивката на рударските и индустриските претпријатија

4. — Ова решење влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

К. бр. 12

24 јануари 1947 година

Белград

Претседател на Сојузната планска комисија,

Андрија Хебранг, с. р.

84.

На основа членот 4 став 2 Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало, по предлог од Министерот на трговијата и снабдуењето на Владата ФНРЈ, а во согласност со Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ПОСТОТОКОТ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО И ПОДИГАЊЕТО НИВОТО НА КУЛТУРНОТО ТРГУЕЊЕ

1. — Постотокот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргуење на трговските претпријатија на големо изнесуе:

а) Претпријатија кои што продаваат артикли за исхрана:

1) трговини со земски производи (житарици, сточна храна, семе и лекозито растение):

кај вкупен годишен промет до 500 милиони динари до 0,1%, а кај вкупен годишен промет преку овој износ за првите 500 милиони динари до 0,1%, а преку тој износ 0,05%;

2) трговини со колонијална стока, индустриско-прехранбени артикли, вокје и повркје, со меснати и сувомеснати производи и со млечни производи:

кај вкупен годишен промет до 200 милиони динари до 0,3%, за промет до 500 милиони динари за првите 200 милиони динари до 0,3%, а за останатите 300 милиони динари до 0,2%, а кај вкупен годишен промет преку 500 милиони динари за првите 200 милиони динари до 0,3%, за наредните 300 милиони динари до 0,2%, а за износ преку овој до 0,1%;

3) за трговини со алкохолни пијачки:

кај вкупен годишен промет до 500 милиони динари до 0,3%, а за промет преку овој износ за првите 500 милиони динари до 0,3%, а за останатиот износ до 0,15%;

4) тргови со тутунски преработки, цигар-папири, кибрити и со сол, без оглед на вкупен годишен промет до 0,2%.

б) Претпријатија кои што продаваат индустриски артикли:

1) тргови со мануфактурна стока и конфекција, јажарија, парфимерија, кожна галантерија, преработена кожа и со обукјарски прибор, гумени производи и стакларско-порцуланска стока:

кај вкупен годишен промет до 50 милиони динари до 0,2%, а кај вкупен годишен промет преку 50 милиони динари за првите 50 милиони динари до 0,2%, а преку овој износ до 0,1%;

2) тргови со железарија, градежен материал и санитарен урегјај, електротехнички материал, хемикалии, хартија и со производи од хартија:

кај вкупен годишен промет до 15 милиони динари до 0,3%, а кај вкупен годишен промет преку 15 милиони динари за првите 15 милиони динари до 0,3%, а преку овој износ до 0,15%;

3) останатите трговски претпријатија на големо:

кај вкупен годишен промет до 15 милиони динари до 0,3%, а кај вкупен годишен промет преку 15 милиони динари за првите 15 милиони динари до 0,3%, а преку овој износ до 0,15%.

II. — Постотокот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргуење на трговските претпријатија на мало изнесуе:

а) Претпријатија кои што продаваат артикли за исхрана:

1) тргови со земски производи, вокје и повркје, меснати и сувомеснати производи, млечни производи, алкохолни пијачки, колонијална стока и со индустриско-прехранбени артикли:

кај вкупен годишен промет до 30 милиони динари до 0,7%, а кај вкупен годишен промет преку 30 милиони динари за првите 30 милиони динари до 0,7%, а преку овој износ до 0,4%.

б) Претпријатија кои што продаваат индустриски артикли:

1) тргови со мануфактурна и конфекциска стока, јажарија, парфимерија, кожна галантерија, преработена кожа и обукјарски прибор, готски обувки и опинци, гумени производи, книги, школски потреби и со канцелариски материал и стакларско-порцуланска стока:

кај вкупен годишен промет до 30 милиони динари до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 30 милиони динари за првите 30 милиони динари до 0,6%, а преку овој износ до 0,3%;

2) тргови со железарска стока, градежен материал и огрев, санитарен урегјај, електротехнички материал, хемикалии, хартија и со производи од хартија, бицикли, шивачки и писачки машини, физкултурни потреби и намештај:

кај вкупен годишен промет до 10 милиони динари до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 10 милиони динари за првите 10 милиони динари до 0,6%, а преку овој износ до 0,3%;

3) тргови со фотографски апарати и со материјал, оптички инструменти и апарати, хируршки инструменти и апарати, музикалии и радио-апарати:

кај вкупен годишен промет до 20 милиони динари до 0,7%, а кај вкупен годишен промет преку 20 милиони динари за првите 20 милиони динари до 0,7%, а преку овој износ до 0,4%;

4) останатите претпријатија на мало:

кај вкупен годишен промет до 20 милиони динари до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку

20 милиони динари за првите 20 милиони динари до 0,6%, а за износ преку овој до 0,3%;

б) мешовити претпријатија на стока;

кај вкупен годишен промет до 50 милиони динари до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 50 милиони динари за првите 50 милиони динари до 0,6%, а преку овој износ до 0,3%.

III. — Постотокот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргуење на универзалните кукји на стока:

Универзални кукји на стока:

без оглед на вкупен годишен промет до 1%.

IV. — Постотокот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргуење на претпријатијата на нафтини деривати:

без оглед на вкупен годишен промет до 0,2%.

V. — Постотокот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргуење на претпријатијата за промет со автомобили, ватрогасни справи и делови:

Претпријатија за промет со автомобили, ватрогасни справи и делови:

кај вкупен годишен промет до 200 милиони динари до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 200 милиони динари за првите 200 милиони динари до 0,6%, а преку овој износ до 0,3%.

VI. — Ова решење влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

Каб.бр. 4

17 јануари 1947 година

Белград

Претседател на Сојузната планска комисија,
Андрија Хебранг, с. р.

85.

РЕШЕЊЕ

ЗА ОДЛАГАЊЕ ЗАКЛУЧУЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ КНИГИ ЗА 1946 ГОДИНА ДО ДОНЕСУЕЊЕ ПОВТОРНА ОДЛУКА

На основа чл. 42 Законот за еднообразното сметководство, а во врска со чл. 9 и 32 на истиот закон и чл. 57 Основниот закон за државните стопански претпријатија

решава м:

Сите државни стопански претпријатија на кои што се однесуат прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија да не ги заклучат своите работни книги за 1946 година се додека не се донесе повторна одлука.

IV бр. 133

24 јануари 1947 година

Белград

Заст. Министер на финансите
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

86.

На основа членот 6 Законот за одземање државјанството на офицерите и подофицерите на бившата Југословенска војска, кои што не сакаат да се вратат во татковината, на припадниците на воените формации кои што му служеле на окупаторот и одбегнале во иностранство, како и на лицата одбегнати после ослободуењето, донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД ИТАЛИЈА

Репатрицијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Италија е завршена.

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот за одземање државјанството на офицерите и подофицерите на бившата Југословенска војска, кои што не сакаат да се вратат во татковината, на припадниците на воените формации кои што му служеле на окупаторот и одбегнале во иностранство, како и на лицата побегнати после ослободуењето, ќе започне да тече по истекот на 8 дена од денот кога делегацијата на ФНРЈ во Рим во своите службени простории ќе истакне званична објава оти репатрицијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Италија е завршена.

Делегацијата на ФНРЈ во Рим ќе објави на уобичаен начин, преку штампа и радио, оти репатрицијата е завршена, како и ден од кога тече срокот од два месеца после кога настапуат последици предвидени со закон за лица кои што не ќе дадат изјава да се спремни да се вратат во татковината.

IV бр. 1397

18 јануари 1947 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранкович, с. р.

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Законот за народната милиција, објавен во бр. 101 на „Службениот лист ФНРЈ“ од 17 декември 1946 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

Во членот 10 под 1) на место зборот „имотската“ треба да се стави „имотната“;

во членот 14 во ставот прв, втората реченица, треба да се брише зборот „Но“;

во членот 16 ставот втор, во заградата, да се брише зборот „градскиот“, натаму во овој член изоставен е ставот четврти, кој што треба да гласи:

„Во состав на министерството на внатрешните работи на народната република постои републиканска управа на народната милиција, на чието чело стои начелник на управата на народната милиција“;

во членот 17 првиот став, втората реченица, на место зборовите „Начелникот на управата“ треба да се стави „Начелникот на управите“;

во членот 24 во вториот ред на место зборот „управата“ треба да се стави „управите“;

во членот 35 последната реченица која што почнуе со зборовите: „Лицето примено во служба...“ треба да се стави како нов став;

во членот 39 под 4) на место „и“ треба да се стави „или“;

во членот 46 под 2) на место зборот „и“ треба да се стави „или“;

во членот 57 во првиот ред на место зборот „управата“ треба да се стави „управите“, а во четвртиот ред после зборот „одредбите“ да се додадат зборовите „на Законот“;

во членот 69 првиот став во осмиот и деветиот ред на место зборот „фамилијата“ треба да се стави „фамилините“;

во членот 88 вториот став во третиот ред на место „срокот“ да се стават зборовите „обвезниот срок“.

Бр. 96. — Од Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Уредбата за единствените цени, објавена во бр. 106 „Службениот лист ФНРЈ“ од 31 декември 1946 година се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ

Во чл. 6 ст. 1, во четвртиот и петиот ред, на место зборовите „Плански елементи и структури на просечната цена“ да се стави „Плански елементи од структурата на просечната цена“.

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија, објавена во бр. 106 на „Службениот лист ФНРЈ“ од 31 декември 1946 година, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во чл. 6 ст. 2, во петиот ред, на место зборовите „во износ од 25%“ да се стават зборовите „во износ до 25%“.

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

Претседателството на Владата ФНРЈ по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Уредбата за Фондот на раководството на претпријатијата (Фондот на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење, објавена во бр. 99 на „Службениот лист ФНРЈ“ од 10 декември 1946 година, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Во чл. 6 ст. 2, во четвртиот ред, треба да се бришат зборовите „и надпланската“.

ПО. бр. 1460/46. — Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Наредбата за спроведуење во живот уредбите за добивката, расподелба на добивката, за трошковите и фондовите на раководството на стопанските претпријатија, донесени пред 1 јануари 1947 година, објавена во бр. 106 „Службениот лист ФНРЈ“ од 31 декември 1946 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ВО ЖИВОТ УРЕДБИТЕ ЗА ДОБИВКАТА, РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ЗА ТРОШКОВИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДОНЕСЕНИ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1947 ГОДИНА

1) Во чл. 3 точ. 3, во четвртиот ред, треба да се бришат зборовите „и надпланската“;

во истиот член и истата точка, во четвртиот и петтиот ред, на место зборовите „ст. 2 Уредбата“ да се стават зборовите „став 2 чл. 4 Уредбата“.

2) Во чл. 3 точ. 6, во четвртиот ред, на место зборовите „Фондот на раководството и надпланската добивка“ да се стават зборовите „На фондот на раководството од надпланската добивка“.

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Законот за установуење правото на пензија и за пензионисање на државните службеници од 16 ноември 1946 година, објавен во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 93 од 19 ноември 1946 година, се поткрале долу наведените релакциски грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУЕЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА И ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Во почетокот на членот 24 на место зборовите „На пензионерите“ да се стават зборовите „На лицата“. Исто така во третиот и четвртиот ред на место зборовите „на пензионерите неспособни“ треба да се стави „на лицата неспособни“, како и во вториот пасус, место зборовите „На таков пензионер“ треба да се стави „На такво лице“.

Бр. 1. — Од Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, 16 јануари 1947 година.

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило оти во текстот на Одлуката за потврда, измените и дополнуењата во Законот за давање амнестија и помиловање, објавена во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 105 од 27 декември 1946 година, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТВРДА, ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ АМНЕСИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ

Во ст. 3 во петтиот ред, наместо зборовите „законите за народните републики“ да се стави „законите на народните републики“.

Од Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установил оти во текстот на Решењето за општиот сметковен фактор кај државните угостителски претпријатија, објавено во бр. 3 „Службениот лист ФНРЈ“ од 10 јануари 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕЊЕТО ЗА ОПШТИОТ СМЕТКОВЕН ФАКТОР КАЈ ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во чл. 1 првиот ред на место „државен“ треба да стои „сметковен“, а во четвртиот ред на место зборовите „20 (дваесет)“ треба да се стави „2 (два)“.

Бр. 278. — Од Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 28 јануари 1947 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

врз основа членот 2 став 2 Законот за ордените и медаљите ја одобруе Наредбата на Штабот на IV армија бр. 15 од 22 февруари 1946 година

со која што се за осведочена храброст во народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

ст. водник Дробац В. Милан;
капетан Витас В. Душан;
поручник Босанац С. Никола;
потпоручници: Опсеница Д. Вујо и Тркуља А. Симо;

заставник: Кнежевиќ С. Душан;
ст. водници: Дабо И. Веселко, Кривкућа М. Саво и Симовиќ С. Срећко;

борац Мандић Р. Душан;
поручници: Бан А. Анте, Беговиќ Р. Живко, Маринковиќ М. Анте, Невешчанин И. Божо и Сутловиќ Л. Лука;

потпоручници: Бујас Ѓ. Јосип, Господетиќ Ј. Никола, Лолиќ И. Дује, Мандиќ И. Јоцо и Оловиќ Л. Ристо;

заставник Валерија М. Иван;
ст. водници: Срдиќ П. Милан и Вукелиќ М. Дмитар;

водник Кекез Ј. Мате;
мл. водник Милковиќ Ј. Иван;
борци: Брајчиќ И. Мате, Доманчиќ А. Иван,

Трго М. Филип и Вукелиќ Ѓ. Милан;
поручници: Бобиќ И. Марко, Ленац И. Витомир и Старчевиќ Ј. Вилим;

потпоручник Миловац Ј. Вилим;
заставници: Делићанис Д. Вељко и Орловић П.
Урош;

ст. водник Јајац А. Стипе;
борац Иванчевић Д. Милан;
потпоручник Цветковић Д. Радоје;
поручници: Црница М. Анте и Искра С. Јосип;
заставник Тадић Н. Илија;
водници: Куртић П. Иво и Кавс Т. Станислав;
борац Медић С. Вељко;
поручник Корце А. Франц;
потпоручници: Ахмић И. Салци, Блажић И. Јанез и Ваупетић Ј. Иван;
ст. водник Кирк Ј. Карл;
борци: Арко И. Лудвик, Богатај Ф. Франц, Груден И. Франц, Миртић Ф. Франц, Тврткивић Р. Рифат, Стимец Ј. Јоже, Шинк А. Павел, Весел И. Јанко и Браничар Ј. Алојз;
водник Гојак Ј. Јоже;
борци: Пашвић Ф. Цветко и Смоле И. Франц;
поручник Мрвош С. Јово;
заставници: Дотлић Н. Мица и Опсеница Д. Војин;

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

ст. водник Цветковић Д. Милан;
мл. водник Палада И. Свето;
поручници: Лалић П. Мирослав и Сршен А. Милутин;
заставници: Богичевић Р. Милутин, Брадетић А. Винко, Кордун М. Душан, Палован Ф. Франко, Житко Ф. Михо;
водници: Кусановић Ј. Иво и Петрић Б. Стјепан;
борци: Бералин Ј. Јуре, Боровић А. Владимир, Барада И. Мијо, Криле В. Антон, Матулић И. Фране, Манце Ј. Тома, Микуландра М. Нико, Мусин Ј. Анте, Ореб Н. Франко, Павић Ј. Јуре, Стосаловић Д. Лука, Шокота Ј. Љубо, Рицов Б. Мирко, Реговић Ј. Катица, Радић Д. Петар и Ражић И. Саво;
заставници: Абрамић В. Марко и Франкол Ј. Станко;
водник Скатарић К. Васо;
мл. водник Поје И. Владимир;
десетар Јакшић П. Лез;
Вукелић П. Ђуро;
борци: Божић Н. Милан, Блажић Р. Маријан, Дункић М. Младен, Ђепина Ј. Владимир, Калембер Ј. Милан, Кузманчић И. Филип, Модрић А. Стипе, Рогољ П. Рајко, Сусњић С. Богдан, Спрајцер А. Јоже, Шкугор Ј. Мате и Унковић Н. Никола;
поручник Јеричевић Ј. Митар;
борац Мичић И. Јашко;
заставници: Кљакловић Ј. Ратомир, Лоренчин Ј. Ерсидо, Николац Ј. Иван, Паић Ф. Марко, Сантини Г. Витомир, Томшић Ј. Јожеф и Војић И. Селим;
ст. водници: Црљен Ф. Петар и Ђико И. Иван;
водници: Кренкер И. Леополд, Петек Ј. Алојз и Житко Р. Рудолф;
мл. водник Милић А. Живојин;
десетар Бончина Ф. Франц;
Прегељ И. Јанко;
борци: Вацар В. Ладо, Бергинц Т. Алфонз, Билоснић М. Иван, Цигларић А. Антон, Цепак И. Роман, Цеј А. Антон, Хреља А. Слободан, Јунаковић И. Јере, Караман И. Иван, Коњовод П. Миско, Кумић А. Иво, Корен Ф. Франц, Лапајне Ф. Михаел, Малић И. Иван, Омћен Ј. Петар, Перхавец А. Алојз, Равнић А. Јосип, Талаја С. Божо и Врца Н. Никола;
капетан Сланик Ј. Иван;
потпоручник Пух Л. Ловренц;
заставници: Кланцник И. Франц и Зупанчић М. Мирко;
ст. водник Знидаршић Ј. Иван;
водник Бритовшек И. Ивай;
борци: Бенчина И. Иван, Филиповић А. Иван, Јох Ф. Иван, Красник Г. Змагомир-Саса, Марцеле Ј. Јоже, Мацарац З. Душан, Пајнић Ф. Јоже, Пајнић К. Алојзи, Пањек Ф. Алберт, Петровић М. Јанез, Ре-

ваншек А. Метод, Семен Н. Наце, Ветрих Ф. Францо-Урош и Вукал А. Марјана;
ст. водници: Јерман Ф. Јоже и Краљ Ј. Антош;
водњаци: Кумп Ј. Карел и Мургељ Ј. Јосип;
мл. водник Јенко Ј. Франц;
борци: Берзан И. Иван, Деренчин Ф. Франц, Логар А. Андреј, Надижавец В. Мирко, Прашњикар В. Виктор, Приставец Ф. Иван, Седар М. Матевз, Сабалин А. Јоже, Старица Ј. Јоже, Страјнар И. Карол, Смид Ј. Леополд и Жумер Ј. Јанез;
ст. водник Грбић М. Милан;
водник Лутман А. Симо;
борац Лемут А. Алојзи.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

потпоручник Чивчија И. Томо;
заставник Ракас Д. Јован;
ст. водници: Мијаговић Д. Миле и Опачић Д. Раде;
водници: Галић П. Бранко, Лончар И. Милан, Сигур Ф. Драган и Вукић С. Милош;
мл. водници: Боројевић М. Душанка, Глушица П. Милка, Крњић С. Олга, Мијаговић М. Милош и Новаковић Л. Милан;
борци: Бркић С. Ката, Боројевић М. Којо, Дедић С. Љубан, Цугар П. Дмитар, Јасић М. Петар, Јовић О. Милан, Јовић О. Живко, Кораћ М. Никола, Комљеновић О. Стојан, Ловрић Ђ. Марко, Лемајић С. Илија, Малобатић П. Милош, Мркоња Ђ. Милан, Милц Ј. Рудолф, Ресановић М. Душан, Стојаковић П. Душан, Стетић Н. Милица, Шоштарић А. Данијел, П. Душан, Стетић Н. Милица, Шоштарић А. Данијел и Шарац Ј. Ђуро;
поручници: Етеровић З. Вале, Стаматовић В. Ристо и Сапунар А. Зорислав;
потпоручник Биљић И. Анте;
заставници: Богетић Ј. Витомир и Жижич А. Мирослав;
ст. водници: Антић И. Десанка, Бобан С. Мариц, Новчић Ј. Бранко и Павлов Ј. Доминко;
водник-Бубић Павица;
мл. водници: Мирковић М. Вилма, Ројић Ј. Иво и Висковић А. Никола;
борци: Анђелић С. Марија, Бего М. Анте, Цвићановић Б. Шиме, Делић А. Рамо, Ђикић С. Јосип, Фелц А. Изилор, Хочевар Г. Драго, Латин И. Славко, Минчић М. Божидар, Мичић И. Драго, Михатов Т. Роко, Милатић С. Стјепан, Нобило И. Донко, Палада Г. Јака, Зонш Ј. Јосип, Перић Ф. Иван и Сила А. Владимир;
ст. водници: Грсковић Ј. Иван и Радуловић Н. Илија;
водник Херо М. Маријан;
борци: Фрлан Ј. Давор, Цигић И. Манда, Ивеља И. Марин, Каравида И. Ратко, Репанић А. Никола и Леденко М. Славко;
ст. водник Бојић Н. Саво;
борци: Цовић Ј. Дујо, Клаић П. Лука и Станић Ј. Ђуро;
заставник Видовић Ј. Јевто;
десетар Малетић М. Тихомир;
поручник Валентинчић А. Емил;
борци: Церар Ф. Игнац, Гршман Р. Алфонц, Крањц И. Иван, Лутман Бранко, Окорн Ј. Јакоб, Подбрезник И. Рок, Пајнић Ф. Јоже и Сламић Ф. Франц;
ст. водник Церин Ф. Олга;
борац Новак Ј. Антон;
мл. водник Дамјановић Г. Габријел.

Бр. 461

22 септември 1946 година
БелградСекретар,
М. Перуничич, с. р.Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените
и медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на IV
армија бр. 16 од 3 март 1946 година

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

борац Ерцеговац А Раде;
капетани: Андрић Ж Јован и Мунишић Ј. Дејан;
поручници: Бојић М, Драго, Буха М, Крсто,
Ѕембић Б, Милан, Драгаш Ђ Милан, Дарда Ј, Раде,
Ђурић Ј, Ђуро, Евђиди С, Неђо, Јовановић Л, Сто-
јан, Миловановић Ј, Пантелија, Млинаревић Ј, Јово,
Милуровић С Томо, Петров А, Јосип, Плавша С,
Стојан, Панѓа С, Младен, Шаћировић М, Шабан,
Волаш П, Млађен и Владо Л, Ињац;
потпоручник Палија М Милан;
капетани: Ожболт Ј, Фрањо и Луковић Ј, Петко;
поручници: Јохн И, Адолф, Књежевић Д, Душан,
Рељач Т, Максо и Жигић Н, Стево;
потпоручник Јенѓић М, Јосип;
заставници: Јошић Т, Ђуро и Матаља Г, Бранко;
десетар Лолић Казимир;
борци: Безиак В, Винко, Делић Ј, Лазо, Станић
Сима и Волф Е, Емерик;
поручници: Матијевић Б, Миле, Ђујић И, Ду-
шан, Љуштина М, Петар и Томац К, Хуго;
потпоручници: Брујић С, Мане и Милат М Ми-
ливој;
заставник Станић К, Милан;
борац Радовић Ђ, Милан;
капетан Живковић Ђ, Душана;
поручник Прајс Д, Ђоко;
потпоручници: Цукров Д, Миро и Гелић А,
Петар;
ст. водници: Сужањ М, Станко и Томић И, Да-
вило;
поручници: Стандохар П, Марко и Вукић М,
Борис;
потпоручник Богас Ј, Јозо;
заставник Поповић П, Стојан;
ст. водници: Гргас С, Динко и Норсић П, Стипе;
борац Макарин М, Драго;
капетан Каричник И, Игнац;
поручници: Клеменчић И, Стане, Лец Ф, Франц
и Розман А, Карел;
потпоручници: Клобучар Ј, Антон и Завршник
М, Мирослав;
заставници: Берце Ј, Франц, Лампић Ј, Иван и
Калан М, Адолф;
ст. водници: Горншек Ј, Иван и Раваншек Ј,
Стане;
водник Тртник И, Стане;
борац Лосица Ф, Франц;
капетани: Соклић М, Иван-Реми и Визјак С,
Саво;
поручници: Баровић Ф, Рудолф, Хумар И, Јоже
и Зајц А, Франц;
заставник Медле Ј, Франц;
ст. водник Мавзони И, Јанко;
борац Маркић И, Јанко;
заставници: Јенко И, Јанез и Малигој К, Карло;
водник Кершевац Ј, Изидор-Доре;
борци: Говже Ј, Алојз, Хроватин Ј, Франц, Ко-
бе Ф, Карл, Крашевец В, Миливој и Зревић Ј, Франц;
капетани: Кончар П, Десимир, Зрнић Мића и
Скопчић Ђ, Периша;
поручници: Хумар М, Мартин, Комадина В, Ма-
те, Маљковић Д, Милош и Платица И, Душан;

потпоручници: Орловић Ј, Стево и Третић Најим
Златко-Мустафа;
ст. водници: Јакововић С, Васо и Климан Ф, Сло-
бодан;
борац Арманда М, Марко;

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Докман Ј, Петар;
капетан Ковач П, Јаков;
мл. водник Вујичић Н, Гојко;
борац Дворник М, Јосип;
потпоручник Димитријевић Б, Јовица;
ст. водник Грабар З, Марица;
водник Јакшић Ж, Маша,
мл. водник Заниновић Д, Блаж;
борци: Јовановић Д, Ранислав, Митровић Т,
Богољуб и Вајагић С, Илија;
ст. водник Трбовић Н, Душан;
водници: Господетић Ј, Петар и Перић А,
Јосип;
борац Пејновић Д, Лука;
заставник Драгичевић Мирко;
борци: Барац М, Мартин и Скокна М, Никола;
поручник Штимац И, Јосип;
ст. водници: Дедејић Н, Ђорђе и Гостовић М,
Никола;
водник Маровић М, Раде;
мл. водници: Девчић И, Мирена и Мрдуљас Ф,
Марин;
десетар Јуришић И, Никола;
борци: Гргурић Ј, Антон и Скомрљ И, Мартин;
ст. водник Корица С, Јово;
водници: Бесир К, Петар и Буљан М, Мирко;
мл. водници: Батинић Л, Јово, Регуљ А, Иван
и Стијеља М, Душан;
десетар Муштра М, Иван;
борци: Колонџић М, Илија, Павичевић Б, Милан,
Проласчић Ј, Мирко и Тинтар М, Светозар;
поручник Орехек А, Антон;
потпоручници: Гутић Д, Милан, Крен И, Даворин,
Кумп А, Антон и Ликсзар Ф, Франц;
заставници: Авбељ Ф, Јанез, Јанежић А, Јоже и
Шваб А, Антон;
ст. водници: Божићник Ј, Михаел, Јурак К,
Алојз и Пухек М, Јанез;
водник Шкрињар Ј, Јоже;
борци: Богатај Ј, Винко, Јурца Ј, Јанко, Маролт
А, Алојс, Мехле А, Антон, Ожбалт Ј, Иван и Сојар
А, Алојз;
потпоручник Ребершак Ф, Франц;
заставник Преложник Ј, Винко;
борци: Бабник Ф, Франц, Камникар А, Петар,
Хочрвер И, Иван, Папић Ј, Антон и Зорут Ј, Јоже;
заставник Липичар Ф, Леополд.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

ст. водник Капш И, Анка;
десетар Антић С, Јован,
поручник Томашић Љ, Еуген;
заставник Менарт Ф, Карел;
ст. водник Север И, Габријел;
мл. водници: Драгаш М, Нада и Гандини Х,
Соња;
десетар Кунц К, Лудмила;
борци: Бричић Т, Милка, Друзета И, Мате, Хај-
дер П, Зенка, Књежевић-Ритман Деса, Милетић И,
Иван, Миховилчевић И, Никица, Пролан И, Милан,
Русо И, Јелка и Радумовић Р, Жарко

Бр. 462

22 септември 1946 година

Белград

Секретар,
М. Неруничкич, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СОДРЖАЈ:

Страна

НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службениот лист на Народна Република Хрватска, во бројот 7 од 23 јануари 1947 година објавуе:

Одлука на Уставотворниот сабор на Народна Република Хрватска за прогласување Уставот на Народна Република Хрватска.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 4 од 22 јануари 1947 година објавуе:

Уредба за банковните сметки на добивката на државните стопански претпријатија од локално значење и нивните административно-оперативни раководачи;

Наредба за бројот, седиштето и териториалната надлежност на окружните и околиските судови на подрачјето на Народна Република Босна и Херцеговина;

Наредба за бројот на судии на Врховниот суд, бројот на судии и судии-поротници на окружните и околиските судови на подрачјето на Народна Република Босна и Херцеговина како и за бројот на судии и судии-поротници кои што ќе ги избираат поедини народни одбори за сите судови кај кои што териториалната надлежност на околинскиот суд не се поклопуе со териториалната надлежност на околинскиот народен одбор,

Правилник за начин на исплата инвалидските принадлежности;

Решење за стопата на добивката на државните угостителски претпријатија од републиканско значење.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 31 од 15 ноември 1946 година објавуе:

Закон за измена името на град Велес во — Титов Велес;

Толкување ставот II членот 3 Законот за измена и дополнување на Законот за располагање со жилишта;

Решење за отворање абитуриенски курс за школската 1946/47 година во град Скопје;

Решење за отворање Занаецко школо во град Битола;

Решење за одредување рангот на Резбарското школо во Охрид;

Решење за отворање Државно средно ветеринарско-зоотехничко школо во Скопје;

Решење за отворање Прва државна апотека во град Тетово;

Решење за отворање четириразредна гимназија во Гостивар и манастирот Свети Јован Бигорски;

Решење за затворање петниот клас во оние непотполни гимназии дека нема достаточен број на запишани ученици во тој разред;

Правилник за организација и делокруг на уредот и рефератот за рационарање.

78. Уредба за привременото финансирање на државните потреби на Федеративна Народна Република Југославија и потребите на народните републики за период јануар март 1947 година — — — — — 105
79. Правилник за пријавување радио апарати и начин на наплатување радио црптата — — — — — 106
80. Напатствие за елементите од кои што се состои печата на градежните услуги на државните градежни претпријатија од општо државно значење — — — — — 107
81. Решење за пресметање непредвидената добивка кај работите за кои што не е било возможно да се утврдат нормите на трошковите на државните градежни претпријатија од општодржавно значење — — — — — 109
82. Решење за постоеците на општите трошкови на градилиштата и трошковите на управата и продавачката како и за постоеците на додатоците на бруто плата на работната сила во цените на градежните услуги на државните градежни претпријатија од општодржавно значење — — — — — 109
83. Решење за средниот постоток на планската добивка за Фондот на раководството на рударските и индустриските претпријатија — — — — — 110
84. Решење за постотокот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргување — — — — — 110
85. Решење за одлагање заклучувањето на работните книги за 1946 година до донесување повторна одлука — — — — — 111
86. Решење за завршетокот репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Италија — — — — — 112
- Исправка на Законот за народната милиција — — — — — 112
- Исправка на Уредбата за единствени цени — — — — — 112
- Исправка на Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија — — — — — 112
- Исправка на Уредбата за Фондот на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење — — — — — 113
- Исправка на Наредбата за спроведување во живот уредбите за добивката, распределба на добивката, за трошковите и Фондовите на раководствата на стопанските претпријатија, донесени пред 1 јануари 1947 година — — — — — 113
- Исправка на Одлуката за потврда, измените и дополнувањата во Законот за давање амнестија и помиловање — — — — — 113
- Исправка на Законот за установување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници — — — — — 113
- Исправка на Решењето за општиот сметковен фактор кај државните угостителски претпријатија — — — — — 113